




Септември 2021



МЕСЕЧЕНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДВИЖЕЊА

ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

Ризиците поврзани со можното одложување на новиот план за фискални стимулации на американскиот претседател Бајден, ефектите од новиот сет на регулации во Кина и должничката криза на една од најголемите кинески компании за недвижности - Евергранде, надополнето со стравот за зголемување на каматните стапки, поттикнати од високите стапки на инфлација, доведе до намалување на светските акциски индекси. Глобалниот индекс MSCI ACWI во текот на септември се намали за 4,28%, а при тоа американските акции (мерени преку S&P 500 индексот) и акциите од земјите во развој (мерени преку MSCI Emerging Market индексот) имаа најголем пад од 4,76% и 4,25% соодветно. И покрај месечниот пад најголем раст од почеток на годината имаа американските акции со раст од 14,68%, како и акциите на европските компании (мерени преку STOXX 600 индексот) со раст од 13,98%, додека вредноста на индексот на акциите од земјите во развој во истиот период се намали за 2,96%.



MSCI ASIA - PACIFIC - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 14 земји од регионот Азија-Пацифик

MSCI EMERGING MARKET - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 26 земји во развој

STOXX 600 - Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)

S&P 500 - Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација


MSCI ACWI - Светски индекс на акции кои ги следи цените на акциите во 49 држави

Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ

Овој месец, вредноста на МБИ 10 индексот ја намали вредност за 2,55%, со што растот од почетокот на годината изнесува 21,09%.

Во текот на месецот, раст на вредноста имаа акциите на Македонија Турист и Алкалоид со раст од 2,17% и 1,15% соодветно, додека акциите на Макпетрол имаа најголем пад, од 5,58%. Од почеток на годината, сите акции во индексот имаат раст. Најголем раст од почеток на годината имаат акциите на Комерцијална Банка и НЛБ Банка со раст од 41,23% и 40,25% соодветно.



Извор: Блумберг


ИДНИНАТА, ДЕНЕС!
www.kbprvo.com.mk

ДВИЖЕЊА НА ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ

Континуираното зголемување на стапките на инфлација го зголеми стравот за промена на политиката на ниски каматни стапки, што доведе до раст на приносите на државните обврзници. На крајот на месец септември највисок принос од анализираниите обврзници имаа македонската и американската со принос од 1,47% и 1,49% соодветно, додека германската десетгодишна обврзница има најнизок принос од -0,20%.



Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници




*Приносот се однесува на евро обврзница со датум на доспевање со 06/03/2026
Извор: Блумберг


ДВИЖЕЊА НА ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ

Во текот на месец септември повеќето од анализираниите валути ја зголемија својата вредност во однос на еврото. Најголем раст во однос на еврото имаа руската рубља (RUB) и кинескиот јуан (CNY) со раст од 3,48% и 2,11% соодветно.

Од почеток на годината најголем раст во однос на еврото имаат руска рубља (RUB) со раст од 7,21% и кинескиот јуан (CNY) со раст од 7,15%, а најголем пад имааше јапонскиот јен (JPY) чија вредноста се намали за 2,03%.



Движење на светските валути во однос на еврото (EUR)



Извор: Блумберг